

VOLVO XC60

А К Ц И С К И Ц Е Н О В Н И К



АКЦИСКИ ЦЕНОВНИК VOLVO XC60

Мотор	Сила на моторот kW / KS	Цена (со вклучен ДДВ)		Volvo Cars Финансирање со 4,5% камата и 20% учество
Дизел мотори				
D4 Momentum AWD AT8	140 / 190	53.990 EUR	3.336.582 ДЕН	84 месеци по 617 €
D4 R-Design AWD AT8	140 / 950	64.500 EUR	3.986.100 ДЕН	84 месеци по 737 €

XC60 D4 MOMENTUM

D4 2.0 dizel motor, 140 kW (190 KS)
 8-степен автоматски менувач
 Електронски клима уред 2 зони
 CleanZone AQS, Сензор за влага
 Hands-free клуч
 Електрично преклопување на седишта и наслони за глава назад
 Електрична врата на багажникот
 12V приклучок во багажникот
 12,3" дигитална инструмент табла и 9" централен дисплен на допир
 Сателитска навигација
 Apple Carplay и android Auto
 Адаптивен темпомат со Pilot Assist
 Систем за надгледување на мртов агол BLIS
 Магленки со корнер функција
 Автоматски долги светла
 Миење на фарови
 LED светла
 Ентериерно осветлување високо ниво
 Автоматско затемнување на внатрешен и надворешни ретровизори
 Греење на предни седишта
 Греење на млазници на бришачи
 Drive Mode
 Сензори за паркирање напред/назад со камера назад
 Седишта кожа/текстил
 Електрично висинско подесување на предни седишта
 Електрично лумбално подесување во два правци
 Управувач и рачка на менувачот обложени со кожа
 Серво управувач со мултифункционални копчиња
 Интегрирани сјајни кровни носачи
 Двојни интегрирани издувни цевки
 Електрични склопливи ретровизори
 Ограничувач на брзината
 City Safety заштита од судар - препознавање возила, пешаци, велосипедисти
 Следње на лентата
 Сензор за дожд и светло
 Помош при нагорнини и удолинни
 7 воздушни перничииња
 USB конекција
 Препознавање на сообраќајни знаци RSI
 Volvo On Call
 High Performance аудио систем
 Bluetooth
 Старт/Стоп систем
 18" Алуминиумски бандажи 5-Spoke Silver 235/60 R18

XC60 D4 R-DESIGN

D4 2.0 dizel motor, 140 kW (190 KS)
 8-степен автоматски менувач
 Електронски клима уред 2 зони
 CleanZone AQS, Сензор за влага
 Hands-free клуч
 Електрично преклопување на седишта и наслони за глава назад
 Електрична врата на багажникот
 12V приклучок во багажникот
 12,3" дигитална инструмент табла и 9" централен дисплен на допир
 Сателитска навигација
 Apple Carplay и android Auto
 Harman/Kardon аудио систем
 Адаптивен темпомат со Pilot Assist
 Систем за надгледување на мртов агол BLIS
 Магленки со корнер функција
 Автоматски долги светла
 Миење на фарови
 LED светла
 Ентериерно осветлување високо ниво
 Автоматско затемнување на внатрешен и надворешни ретровизори
 Греење на предни седишта
 Греење на млазници на бришачи
 Drive Mode
 Сензори за паркирање напред/назад со камера назад
 Електричен панорамски кров
 Дополнително затемнети стакла назад
 21" Алуминиумски бандажи 5-Double Open Spoke Matt Black
 Diamond Cut 255/40 R21
 Кожни седишта
 Електрично висинско подесување на предни седишта
 Електрично лумбално подесување во четири правци
 Надворешни и внатрешни декорни елементи R-Design
 Управувач и рачка на менувачот обложени со кожа
 Серво управувач со мултифункционални копчиња
 Интегрирани сјајни кровни носачи
 Електрични склопливи ретровизори
 Ограничувач на брзината
 City Safety заштита од судар - препознавање возила, пешаци, велосипедисти
 Следње на лентата
 Сензор за дожд и светло
 Помош при нагорнини и удолинни
 7 воздушни перничииња
 USB конекција
 Препознавање на сообраќајни знаци RSI
 Volvo On Call
 Старт/Стоп систем
 Bluetooth

Во ценовникот назначени се необврзувачки цени на автомобилите. Тие се од информативен карактер и се со вклучен ДДВ. Цените се исказани со опишаната опрема и се однесуваат за автомобили од постоечки лагер. Посебните продажни услови се со финансиски лизинг во соработка со S-Leasing, каматната стапка е 4,5%, со 20% учество. Минимален задолжителен рок на отплатата од една година. Максимален период на отплата 7 години. Лизингот се однесува за правни и за физички лица. Ве молиме да го контактирате овалстениот застапник за прецизни пресметки и цени на автомобилите, расположивост на лагерот. Производителот го задржува правото на промена на цените, опремата, спецификацијата на моделот во било кој момент и без претходна најава. Просечна потрошувачка на гориво 4,9 – 7,8 l/100 km. Емисија на CO₂: 129 - 181 g/km. Ниво на емисија: EURO 6d-TEMP. Пред нарачка контактирајте со овластениот застапник за најновите информации. За печатни грешки не одговараме. Сликите се симболични. Повеќе на www.volvocars.com/mk или кај овластениот Volvo застапник Премиум АГС.